



Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

РЖ Економика, АД- Скопје

31 декември 2019 година

Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
Прилози	

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b-1/20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (0)2 3214 700
F +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.grantthornton.mk

До Сопственикот и Раководството на
РЖ Економика, АД- Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на РЖ Економика, АД- Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 4 до 27.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е објавено во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи, салдото на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото со состојба на 31 декември 2019 година вклучува деловен простор наменет за изнајмување со нето евидентиран износ од 45,832 илјади денари. Друштвото не изврши соодветно вреднување како и класификација и презентирање на овие средства во недвижности за изнајмување во своите финансиски извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2019. Било какви корекции на евидентируваниот износ на овие средства, кои би биле неопходни доколку беше извршено такво соодветно класифицирање и вреднување, би можеле материјално значајно да влијаат врз презентираниот финансиска состојба на Друштвото на датумот на известување.
2. Како што е објавено во Белешка 8 кон придружните финансиски извештаи, салдото на залихите на Друштвото со состојба на 31 декември 2019 година вклучува залиха на трговски стоки, наменети за резервни делови во износ од 22,942 илјади Денари. Ние не стекнавме доволно соодветни податоци и информации во поткрепа на тврдењето дека овие залихи се евидентирани согласно прифатената сметководствена политика за нивно вреднување обелоденета во Белешката 2.7 кон придружните финансиски извештаи, Било какви корекции кои можеби би биле потребни да бидат направени на евидентираната вредност на овие залихи, доколку бевме во состојба да стекнеме разумно уверување, би можеле материјално значајно да влијаат врз презентираниот резултат од работењето и финансиската состојба на Друштвото за годината што заврши на 31 декември 2019.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот “Основа за мислење со резерва”, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото РЖ Економика, АД- Скопје на ден 31 декември 2019 година, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиски извештаи на Друштвото, со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 23 март 2019 година изразил мислење без резерва.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (А) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека историските финансиски информации објавени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019.

Скопје,
11 мај 2020 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје



Управител
Марјан Андонов



Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	5	135,931	138,292
Финансиски средства расположливи за продажба	7	484	484
		136,415	138,776
Тековни средства			
Залихи	8	22,953	22,970
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	6,947	10,492
Парични средства и еквиваленти	10	11,594	9,144
		41,494	42,606
Вкупно средства		177,909	181,382
Капитал и обврски			
Капитал			
Оснoвачки капитал	11	165,551	165,551
Резерви		2,727	2,721
Акумулирана добивка		7,733	3,740
		176,011	172,012
Обврски			
Тековни обврски			
Обврски за данок на добивка		224	168
Обврски кон добавувачи и останати обврски	12	1,674	9,202
		1,898	9,370
Вкупно обврски и капитал		177,909	181,382

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на ден 19 февруари 2020 година и се потпишани во негово име од:

Г-ѓа Мирјана Наумова,
Извршен Директор




Г-ѓа Јасмина Андонова
Одговорно лице за составување на
финансиските извештаи



Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2019 000 мкд	31 декември 2018 000 мкд
Приходи од продажба	13	13,189	15,336
Останати приходи	14	7,773	435
Набавна вредност на продадени трговски стоки		(2)	(2)
Потрошени материјали	15	(1,123)	(1,043)
Трошоци за услуги	16	(1,615)	(789)
Трошоци за користи на вработени	17	(9,196)	(9,566)
Депрецијација	5	(2,412)	(2,338)
Останати трошоци	18	(1,923)	(1,823)
Добивка од работењето		4,691	210
Финансиски приходи		-	-
Финансиски (расходи)		(110)	(3)
Финансиски (расходи), нето	19	(110)	(3)
Добивка пред оданочување		4,581	207
Данок на добивка	20	(582)	(81)
Добивка за годината		3,999	126
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		3,999	126

Извештај за промените во капиталот

	Оснивачки капитал	Резерви	Акумулирана добивка	000 мкд Вкупно
На 01 јануари 2019 година	165,551	2,721	3,740	172,012
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Пренос во резерви	-	6	(6)	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	6	(6)	-
Добивка за годината	-	-	3,999	3,999
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	3,999	3,999
На 31 декември 2019 година	165,551	2,727	7,733	176,011
На 01 јануари 2018 година	165,551	44,728	(38,393)	171,886
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Покривање за загуби од претходни години	-	(42,007)	42,007	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	(42,007)	42,007	-
Добивка за годината	-	-	126	126
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	126	126
На 31 декември 2018 година	165,551	2,721	3,740	172,012

Финансиски извештаи
31 декември 2019

Извештај за паричните текови

		(000 мкд)	
		Година што завршува на 31 декември	
	Белешка	2019	2018
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		4,581	207
<i>Усогласувања за:</i>			
Депрецијација	5	2,412	2,339
Расход од обезвреднување и отпис на побарувања	9,18	100	-
Приходи од дивиденди	14	(2)	-
Приходи од камати	19	-	-
Расходи за камати	19	110	3
Добивка од раб. пред промени во операт. капитал		7,201	2,549
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		17	19
Побарувања од купувачи и останати побарувања		3,445	4,509
Обврски кон добавувачи и останати обврски		(7,528)	(1,687)
		3,135	5,390
Платени камати		(110)	(3)
Платен данок на добивка		(526)	(82)
		2,499	5,305
Инвестициони активности			
(Плаќања) за набавка на опрема	5	(51)	(634)
Приливи од дивиденди	14	2	-
		(49)	(634)
Финансиски активности			
		-	-
Нето промени кај парични средства и еквивал.		2,450	4,671
Парични средства и еквиваленти на почетокот		9,144	4,473
Парични средства и еквиваленти на крајот	10	11,594	9,144

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности Скопје е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва, формирано како едно од друштвата на ПОС Рудници и железарница Скопје согласно Програмата за трансформација на општествениот капитал. Датум на основање на Акционерско друштво е 15.09.2007. година.

Седиштето на друштвото е во Скопје, на ул. 16-та Македонска бригада бр. 18.

Според Акционерска книга, образец за Тековна состојба издадена од Централниот регистар на РСМ, и белешка 11 кон финансиските извештаи, структурата на капиталот е следната: Обични акции на правни и физички лица - акционери со вкупен број на акции 535,245 со номинална вредност на акцијата од 5 ЕУР. Вкупен номинален капитал изнесува 165,551 илјади денари.

Основната дејност на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје е:

46.14 -Посредување во трговија со машини и индустриска опрема според НКД.

Во статутот на РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје донесен од страна на Собранието на АД се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на АД како и органите на управување и раководење и тоа:

- Собрание на акционери;
- Одбор на директори.

Со состојба на датумот на овој извештај, просечниот број на вработени во Друштвото изнесува 18 лица (2018: 18 лица).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Основи за подготовка (продолжува)

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, која е презентанска и функционална валута, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари, со примена на официјалниот среден курс на на Народна Банка на Република Северна Македонија кој важи на денот на настанувањето на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите во Извештајот за финансиската состојба, деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2019	31 декември 2018
1 ЕУР	61.4856 Денари	61.4950 Денари

2.3 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Недвижности и опрема (продолжува)

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатна добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Годичните стапки за амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Градежни објекти	2,5%-5%
Опрема	5%-25%
Мебел	20%
Транспортни средства	10%-20%

Амортизација на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештај за сеопфатна добивка во периодот кога настануваат.

2.4 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.5 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположиви за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање. Сите финансиски средства на датумите на известување се класифицирани во категоријата кредити и побарувања.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, финансиски побарувања како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства (продолжува)

Иницијално признавање на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на којшто Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства класифицирани во категоријата кредити и побарувања почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Престанок на признавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Последователно евидентирање на финансиските средства

Кредитите и побарувањата по почетното признавање, се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Обезвреднување на финансиски средства

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Тестирањето за обезвреднување на побарувањата од купувачите е објаснето во продолжение на оваа Белешка.

2.6 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.7 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите, резервните делови и ситниот инвентар се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Ситен инвентар се отпишува 100% со ставање во употреба.

Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат. Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува на товар на расходите за тој период.

2.8 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиската реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историско искуство, и кога се оценува дека делумната или целосна наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките „Останати оперативни трошоци,,

Кога побарувањето е ненаплативо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветно намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на „Останати оперативни приходи,,.

2.9 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки

(а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

(б) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.

(в) Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

2.11 Распределба на дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиската состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиската состојба.

2.12 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на двата датуми на известување се класифицирани во останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачите и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

Позајмици

Кредитите и заеми од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номинална вредност). Последователно истите се вреднуваат според објективна вредност.

2.13 Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството на корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.14 Данок на добивка

Тековен и одложен даночен трошок

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Данок на добивка (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.15 Надомести за користи на вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови

Друштвото врши исплата на регрес за годишен одмор на своите вработени и исплаќа надоместок за неискористен годишен одмор.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштото врши исплата на надомести при пензионирањето на вработените согласно соодветните домашни законски одредби. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.16 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночните органи, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

2.17 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корелираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.18 Признавање на приходите и расходите

Продажба на трговски стоки

Приходите од продажба се мерат по објективната вредност на примениот надомест или на побарувањето, намален за данокот на додадена вредност, вратените стоки, евентуално одобрените продажни попусти и работи. Приходите се признаваат кога значителни ризици и наградите од сопственоста се пренесуваат на корисникот, наплатата е веројатна, поврзаните трошоци и можните враќања на стоки можат да се проценат веродостојно, и нема понатамошна поврзаност на Раководството со стоките и износот на приходите може да се измери веродостојно. Пренос на ризикот и наградите настанува кога стоките се примени од страна на корисникот. За продажба преку дилери, преносот на ризици и наградите настанува кога стоките се примени од страна на дилерите.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суптината на трансакциите или настаните.

2.19 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови.

2.21 Настани по датумот на известување

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Раководството на Друштвото врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2 Ризик од кредитирање

Друштвото Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврските.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачите. Друштвото има значајна концентрација на кредитен ризик кај поединечно значаен купувач, но кредитниот ризик е ограничен поради фактот дека тој најзначаен купувач е истовремено и најголем акционер на Друштвото.. Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираните износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба, како што следи:

Класи на финансиски средства - евидентирана вредност	2019 (000 мкд)	2018 (000 мкд)
<i>Кредити и побарувања</i>		
Побарувања од купувачи	6,847	10,379
Парични средства и еквиваленти	11,594	9,144
	18,441	19,523

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи е обелоденета во Белешка 9.

3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	31 декември 2019			
	Тековни до 12 месеци (000 мкд)	1 до 2 години (000 мкд)	2 до 5 години (000 мкд)	Нетековни Подоцна од 5 години (000 мкд)
Обврски кон добавувачи	375	-	-	-
	375	-	-	-

	31 декември 2018			
	Тековни до 12 месеци (000 мкд)	1 до 2 години (000 мкд)	2 до 5 години (000 мкд)	Не тековни Подоцна од 5 години (000 мкд)
Обврски кон добавувачи	301	-	-	-
	301	-	-	-

3.4 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото не е директно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи нема побарувања и обврски од работење искажани во странска валута.

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи има вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположиви за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Во врска со оперативните активности на Друштвото, Друштвото е изложено на висок ценовен ризик кој произлегува од природата на трговските стоки (резервните делови и материјали) кои ги нуди и непостоење на диверзификација на портфолио на купувачи. Имено Друштвото има доминантен купувач кој воедно е и најголем акционер, кој би можел да влијае на висината на цените.

Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови.

Бидејќи Друштвото нема значајни каматносни средства и обврски на 31 Декември 2019. година, приходите и расходите на Друштвото како и оперативните парични текови се значително независни од промените на пазарните каматни стапки.

	2019 (000 мкд)	2018 (000 мкд)
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи	6,847	10,379
Парични средства и еквиваленти	11,594	9,144
	18,441	19,523
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи	375	301
	375	301

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за сопствениците и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Друштвото има усвоен концепт за финасискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

3.6 Утврдување на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност.

3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирали цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

31 декември 2019	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	30	-	454	484
31 декември 2018	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски средства расположливи за продажба	30	-	454	484

Финансиските средства расположливи за продажба се состојат од учества во капиталот на домашни правни субјекти.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Процена на објективна вредност (продолжува)

3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2019	2018	2019	2018
Средства				
Побарувања од купувачи, нето	6,847	10,379	6,847	10,379
Парични средства и еквиваленти	11,594	9,144	11,594	9,144
Вкупни средства	18,441	19,523	18,441	19,523
Обврски				
Обврски кон добавувачи	375	301	375	301
Вкупни обврски	375	301	375	301

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засноваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. Притоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2019 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата.

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

Оштетување кај финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи и останатите побарувања, проценка се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Недвижности и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Останата опрема	Вкупно
Набавна вредност					
На 01 јануари 2018 година	89,234	103,951	8,366	6,167	207,718
Набавки	-	-	153	481	634
Продажби и расходувања	-	-	-	(268)	(268)
На 31 декември 2018 година	89,234	103,951	8,519	6,380	208,084
На 01 јануари 2019 година	89,234	103,951	8,519	6,380	208,084
Набавки	-	30	-	21	51
Продажби и расходувања	-	-	(60)	(168)	(228)
На 31 декември 2019 година	89,234	103,981	8,459	6,233	207,907
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2018 година	-	53,813	8,324	5,585	67,722
(Депрецијација) за годината	-	2,135	56	147	2,338
Продажби и расходувања	-	-	-	(268)	(268)
На 31 декември 2018 година	-	55,948	8,380	5,464	69,792
На 01 јануари 2019 година	-	55,948	8,380	5,464	69,792
(Депрецијација) за годината	-	2,201	48	163	2,412
Продажби и расходувања	-	-	(60)	(168)	(228)
На 31 декември 2019 година	-	58,149	8,368	5,459	71,976
Нето вредност					
На 01 јануари 2018 година	89,234	50,138	42	582	139,996
На 31 декември 2018 година	89,234	48,003	139	916	138,292
На 31 декември 2019 година	89,234	45,832	91	774	135,931

Продажби и расходувања

Во текот на 2019 година, Друштвото расходуваше дел од својата опрема која е целосно амортизирана.

Недвижности за изнајмување

Друштвото изнајмува под услови на оперативен наем дел од својот деловен простор, вклучен во категоријата градежни објекти, чија нето евидентирана вредност на 31 декември 2019 година изнесува 45,832 илјади денари. Друштвото оствари приходи од изнајмување на овие средства за годината што заврши на 31 декември 2019 во износ од 6,248 илјади денари (2018: 6,028 илјади денари).

6 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2019	2018
Средства		
Кредити и побарувања		
Побарувања од купувачи	6,847	10,379
Парични средства и еквиваленти	11,594	9,144
	18,441	19,523
Расположливи за продажба		
Харт.од вред.и капит.удели во домаш. котир.друштва	484	484
	18,925	20,007
Обврски		
Останати фин. обврски по ам. наб. вред.		
Обврски кон добавувачи	375	301
	375	301

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7 Финансиски средства расположливи за продажба

	2019	2018
Хартии од вред. и капитални удели во дом.субјекти	484	484
	484	484

8 Залихи

	2019	2018
Трговски стоки на залиха - резервни делови	22,942	22,970
Залиха на ситен инвентар	11	-
	22,953	22,970

9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2019	2018
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	7,931	11,363
	7,931	11,363
Намалено за: резервирања поради оштетување	(1,084)	(984)
	6,847	10,379
Останати тековни побарувања		
Побарувања по дадени аванси на добавувачи	-	113
Побарувања од вработени	100	-
	100	113
	6,947	10,492

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите на 31 декември 2019 и 2018 може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2019	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	4,733	2,114	1,084	7,931
Исправка на вредност	-	-	(1,084)	(1,084)
Нето евидентирана вредност	4,733	2,114	-	6,847
31 декември 2018	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	3,288	7,091	984	11,363
Исправка на вредност	-	-	(984)	(984)
Нето евидентирана вредност	3,288	7,091	-	10,379

Резервирање поради обезвреднување и отписи поради ненаплатливост

Следнава табела го сумаризира движењето на резервирањето поради обезвреднување:

	2019	2018
На 01 јануари	984	1,105
Ослободување на резервација	-	(121)
Тековен расход од оштетување (Бел.18)	100	-
На 31 декември	1,084	984

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

10 Парични средства и еквиваленти

	2019	2018
Денарски сметки кај домашни банки	11,565	9,133
Готовина во благајна во денари	29	11
	11,594	9,144

11 Капитал

Акционерски капитал

Со состојба на 31 декември 2019, согласно Тековната состојба од Централен Регистар на Република Северна Македонија акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 165,551 илјади денари (2018: 165,551 илјади денари). Истиот е поделен на 535,245 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 5 Евра по акција.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2019	31 декември 2018
Правни лица	49.98%	48.48%
Физички лица	50.02%	51.52%
	100.00%	100.00%

12 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2019	2018
Добавувачи		
Домашни добавувачи	375	301
Странски добавувачи	-	-
	375	301
Останати тековни обврски		
Обврски кон вработени	825	4,912
Обврски за казнени камати и јавни давачки	-	3,679
Обврски за ДДВ	435	276
Останати обврски	39	34
	1,299	8,901
	1,674	9,202

13 Приходи од продажба

	2019	2018
Приходи од наемнина	6,248	6,028
Приходи од продажба на трговски стоки	5,330	7,766
Приходи од услуги	1,611	1,542
	13,189	15,336

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

14 Останати приходи

	2019	2018
Отпис на обврски за јавни давачки	7,707	-
Приходи врз основа на судски одлуки	56	77
Приходи од дивиденда	2	50
Останати приходи	8	308
	7,773	435

Во текот на 2019 година Друштвото беше предмет на надворешна контрола од страна на Управата за Јавни Приходи при што врз основа на член 110 став 2 од Законот за даночна постапка утврдено е дека врз основа на рокот на застареност на обврски постари од пет години Друштвото треба да отпише обврски во износ од 7,707 илјади денари, од кои 4,029 илјади денари се по основ на обврски за ПИОМ од 2002 и 2003 година, 2,000 илјади денари по основ на пресметана камата за данок на добивка од 2001 година, и 1,678 илјади денари камата за персонален данок од 2003 година. За отпишаните обврски Друштвото искажа приход во Извештајот за сеопфатна добивка во износ од 7,707 илјади денари.

15 Потрошени материјали

	2019	2018
Потрошена електрична енергија	925	859
Потрошен канцелариски материјал	95	150
Потрошено гориво и плин	79	18
Потрошени резервни делови	24	16
	1,123	1,043

16 Трошоци за услуги

	2019	2018
Услуга за сервисирање	947	169
Комунални услуги	463	463
Комуникациски услуги	75	61
Трошоци за одржување	57	53
Трошоци за вода	39	31
Останати услуги	34	12
	1,615	789

17 Трошоци за користи на вработени

	2019	2018
Бруто плати	8,928	9,037
Регрес за годишен одмор	189	457
Останати надоместоци	79	72
	9,196	9,566

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

18 Останати трошоци

	2019	2018
Надоместоци за Одбор на директори	400	356
Трошоци за технолошки вишок	400	562
Даноци и такси	392	373
Интелектуални услуги	270	232
Трошоци за репрезентација	118	58
Расход од обезвред. и отпис на побарувања (Бел.9)	100	-
Трошоци за ревизија	106	99
Останати трошоци	137	143
	1,923	1,823

19 Финансиски приходи и расходи

	2019	2018
Приходи		
Приходи од камати	-	-
Позитивни курсни разлики	-	-
	-	-
Расходи		
Расходи по камати	(110)	(3)
Негативни курсни разлики	-	-
	(110)	(3)
Финансиски (расходи), нето	(110)	(3)

20 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен расход според извештајот за сеопфатната добивка за 2019 и 2018 е како што следи:

	2019	2018
Добивка пред оданочување	4,581	207
Непризнаени расходи за даночни цели	1,255	638
Даночна основа пред намалување	5,836	845
<i>Намалување на даночната основа</i>		
Дивиденди оданочени кај исплатувачот	(13)	-
Наплатени отпишани побарувања	-	(37)
Даночна основа по намалување	5,823	808
Даночна стапка	10%	10%
Данок на добивка за годината	582	81
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>13%</i>	<i>39%</i>

21 Неизвесни и превземени обврски*Судски спорови*

Со состојба на 31 декември 2019 не се покренати судски спорови против Друштвото. Не се антиципирани материјално значајни обврски кои би произлегле од потенцијални судски постапки бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019
 (Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

22 Трансакции со поврзани субјекти

Со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година, салдата и обемот на трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти и клучениот раководен кадар се како што следат:

	<i>Побарувања</i>	<i>Обврски</i>	<i>Приходи</i>	<i>Расходи</i>
31 декември 2019				
Надомести за клучен раководен кадар	-	-	-	400
31 декември 2018				
Надомести за клучен раководен кадар	-	-	-	356

23 Настани по датумот на известување

Раководството на Друштвото е во тек на проценка на влијанието на појавата и ширењето на ЦОВИД – 19 врз деловните активности на Друштвото. Раководството смета дека оваа новонастаната ситуација не предизвикува потреба од корекција на финансиските извештаи со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2019. Понатаму, Раководството смета дека во последователниот период до датумот на издавањето на овие финансиски извештаи, оваа ситуација нема материјално значајно влијание врз деловните активности и финансиската состојба на Друштвото. Сепак, поради големата неизвесност од идниот развој на ситуацијата со коронавирусот, на меѓународно и локално ниво, не е можно да се направат сигурни и точни проценки на потенцијалното идно влијание врз финансиската состојба и резултатите од деловните активности на Друштвото. Раководството на Друштвото внимателно ги разгледува тековните пакет мерки донесени од Владата. Раководството е посветено на превземање на сите неопходни мерки со цел амортизирање на потенцијално негативниот ефект од коронавирус ситуацијата и обезбедување континуирано деловно работење, преку внимателно планирање на својата ликвидност и приспособување кон новонастанатата ситуација.

Освен погоренаведеното, по 31 декември 2019 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на
31 декември 2019

ЕМБС: 05166241

Целосно име: Рудници и железарница ЕКОНОМИКА Акционерско друштво за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности- Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	136.415.302,00			138.776.245,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	135.930.948,00			138.291.891,00
10	-- Недвижности (011+012)	135.066.578,00			137.237.625,00
11	-- Земјиште	89.234.421,00			89.234.421,00
12	-- Градежни објекти	45.832.157,00			48.003.204,00
13	-- Постројки и опрема	182.293,00			277.790,00
14	-- Транспортни средства	138.992,00			186.892,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	538.956,00			585.455,00
19	-- Останати материјални средства	4.129,00			4.129,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	484.354,00			484.354,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	484.354,00			484.354,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	41.493.969,00			42.606.451,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	22.953.215,00			22.970.272,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	22.953.215,00			22.970.272,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	6.947.220,00			10.491.753,00
47	-- Побарувања од купувачи	6.847.220,00			10.379.155,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи				112.598,00
50	-- Побарувања од вработените	100.000,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	11.593.534,00			9.144.426,00
60	-- Парични средства	11.593.534,00			9.144.426,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	177.909.271,00			181.382.696,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	176.011.346,00			172.012.120,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	165.551.371,00			165.551.371,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	2.727.111,00			2.720.833,00
74	-- Останати резерви	2.727.111,00			2.720.833,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	3.733.638,00			3.614.353,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.999.226,00			125.563,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	1.897.925,00			9.370.576,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.897.925,00			9.370.576,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	374.512,00			1.979.185,00

99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	269.477,00	4.309.826,00
100	-- Обврски кон вработените	551.919,00	599.053,00
101	-- Тековни даночни обврски	662.417,00	449.112,00
108	-- Останати краткорочни обврски	39.600,00	2.033.400,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	177.909.271,00	181.382.696,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	20.959.039,00			15.720.337,00
202	-- Приходи од продажба	13.188.678,00			15.335.529,00
203	-- Останати приходи	7.770.361,00			384.808,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	16.269.625,00			15.560.733,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	1.122.992,00			1.042.727,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.802,00			1.985,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.614.644,00			788.750,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.763.658,00			1.745.151,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	9.247.027,00			9.642.065,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	5.987.805,00			6.094.326,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	484.278,00			503.347,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.455.158,00			2.440.234,00
217	-- Останати трошоци за вработените	319.786,00			604.158,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.412.375,00			2.339.263,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	99.357,00			
222	-- Останати расходи од работењето	7.770,00			792,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	2.356,00			50.172,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2.356,00			50.172,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	110.256,00			3.445,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	110.256,00			3.445,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	4.581.514,00			206.331,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	4.581.514,00			206.331,00
252	-- Данок на добивка	582.288,00			80.768,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	3.999.226,00			125.563,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	18,00			18,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	3.999.226,00			125.563,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.999.226,00			125.563,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

625	-- Земјишта	89.234.421,00	89.234.421,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	103.981.392,00	103.951.392,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	58.149.236,00	55.948.189,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	45.832.156,00	48.003.203,00
643	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	1.196.183,00	1.346.570,00
645	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	1.035.174,00	1.094.927,00
646	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	161.009,00	251.643,00
656	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	41.663,00	41.663,00
666	-- Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	484.354,00	484.354,00
678	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	82.742.575,00	80.259.305,00
679	-- Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	82.808.796,00	85.292.066,00
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	931.893,00	8.455.565,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	581.919,00	629.510,00
691	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	1.610.291,00	1.541.068,00
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	5.330.345,00	7.766.030,00
696	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	6.248.042,00	6.028.431,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	7.707.031,00	
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	63.330,00	384.808,00
715	-- Приходи од дивиденди	2.356,00	50.172,00
717	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	8.984,00	11.319,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	85.859,00	138.742,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	39.021,00	30.701,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	924.752,00	859.317,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	79.707,00	17.726,00
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.414,00	1.488,00

740	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	69.769,00	54.993,00
743	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	7.778,00	
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	188.887,00	456.851,00
745	-- Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	7.445,00	
749	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	4.000,00	17.921,00
752	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	64.438,00	
756	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	31.223,00	35.000,00
757	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	320.014,00	284.448,00
759	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	118.280,00	58.429,00
761	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	21.738,00	20.849,00
762	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	356.369,00	356.369,00
764	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	20.400,00	
765	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	799.745,00	901.918,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	18,00	18,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2333	- 46.14 - Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства	12.512.662,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	7.858.333,00			
2495	- 69.20 - Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување	590.400,00			

Потпишано од:

Jasmina Andonova
janamkd@yahoo.com

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019

ИЗВЕШТАЈ

**НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
РЖ „ЕКОНОМИКА„АД
ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА
2019 ГОДИНА**

мај 2020

ИЗВЕШТАЈ
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА РЖ „ЕКОНОМИКА„АД ЗА
РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА 2019 ГОДИНА

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво Економика е запишано во Трговскиот Регистар во рамките на Централниот Регистар на РМ со целосен назив:

Рудници и железарница ЕКОНОМИКА АД за трговија, финансиско посредување, изнајмување на имот и деловни активности-Скопје со седиште на:

Ул.16 та Македонска бригада бр.18, Скопје и ЕМБС 5166241

Приоритетна дејност на Друштвото за 2019 е шифра 46.14 – Посредување во трговија со машини и индустриска опрема.

Вкупната главнина на Акционерското друштво изнесува 2.676.226,50 евра.

Вкупно издадени акции согласно евиденцијата на Централен Депозитар за хартии од вредност на РМ: 535.245 обични акции.

АКЦИОНЕРСКА КНИГА

Акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност, со состојба на ден 31.12.2019 год е следна:

Физички лица	267.742	50,02%
Правни лица	267.503	49,98%

Вкупен број на акции: 535.245 со номинална вредност на акцијата: 5 ЕУР.

- Вкупен номинален капитал 165.551.370 ден.
- Број на иматели на акции заклучно со 31.12.2019 год изнесува 3227
- Просечна цена на тргување на Македонска берза за 2019 год. е 58 денари по акција.

Во 2019 година за 12 дена тргувани се 10.573 акции во вредност од 690.402 денари.

Поголеми акционери со над 5% од главнината се :

Макстил А.Д. Скопје	20,10%
ДПТУ ГМЛ ДООЕЛ Кавадарци	19,49%
Фрет Поинт МН ДОО Скопје	8,02%
Наташа Тодоровска	5,67%

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ

Главните приходи Акционерското друштво ги остварува преку:

- Продажба на резервни делови	5.330.345 ден
- Издавање на деловен и маг.простор	7.267.933 ден
- Сметков. и книговодствени услуги	590.400 ден

Друштва од кои во текот на 2019 година се остварени приходи од дивиденда

Во текот на 2019 година од друштвото Осигурување Македонија АД Скопје Виена Иншуранс груп остварени се приходи од дивиденди во износ од 2.356,00 денари.

РЖ Економика АД има оснивачки влог во :

	Денари
Меркур македонија	32.803
Гасификација	301.885

и акции во

Осигурување Македонија АД Скопје Виена иншуранс груп	119.501
Стопанска банка АД Скопје	30.165

или вкупно РЖ Економика има основачки влог од 334.688 ден, и акции вкупно од 149.666 ден. или сегаедно по овој основ вкупно 484.354 ден.

ГЛАВНИ ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈАЕА НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО:

1. Свкупната економска состојба и амбиент за стопанисување во државата
2. Условите во металсо-металургискиот комплекс како значаен сегмент од делокругот на нашето работење и на некој начин деловно репродукциската поврзаност со компаниите сукцесори на Скопска Железарница.
3. Работењето во 2019 година зависеше многу и од меѓународното работење со големите акционери.

ИЗГЛЕДИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ

Својата долгорочна политика друштвото ја носочува кон оплодување на капиталот.

Планираниот развој на друштвото е на неколку точки и тоа:

- Динамизирање на деловните активности од сопствениот делокруг.
- Комерцијално ефектуирање на расположливиот деловен и складишен простор.
- Развој на нови деловни активности.

Со задржување на овие точки планираме приходите да се зголемат за наредната година.

ПРИМАЊА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ВО 2019 ГОДИНА

Неизвршните членови на Одборот на директори примаат награда од 6.000,00 денари месечно.

УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ

Друштвото не се впушташе во ризични трансакции, сè со цел да не се загрози постоечката стабилност.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2019 и 2018 ГОДИНА

Во услови за стопанисување практикувани во 2019 година од работењето на РЖ ЕКОНОМИКА АД се постигнати следните резултати:

	2019	2018
Добивка/загуба пред оданочување	4581	207
Данок на добивка	582	81
Нето добивка/ загуба за финансиска година	3999	126

1. БИЛАНС НА УСПЕХ НА 31.12.2019 ГОДИНА

О П И С	2019	2018
Приходи од работењето	20.959	15.720
- Приходи од продажба	13.189	15.336
- Останати приходи	7.770	384
Расходи од работење	16.270	15.561
- Материјални трошоци	4.504	3.580
- Трошоци за вработени	9.247	9.642
- Амортизација	2.412	2.339
- Останати трошоци од работење	107	/
Финансиски приходи	2	50
- Приходи од дивиденди	2	50
- Приходи од камати	/	/
Финансиски расходи	110	3
- Расходи од камати	110	3
Добивка/ загуба пред оданочување	4.581	206
- Данок од добивка	582	80
Нето добивка за деловна година	3.999	126

2. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2019	2018
Запишан капитал	165.551	165.551
Ревалоризациони резерви	/	/
Резерви	2.727	2.721
Акумулирана загуба / добивка	3.734	3.614
Нето добивка / загуба за финансиска год.	3.999	126
ВКУПЕН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	176.011	172.012

Одборот на директори во изминатиот период се концентрира пред се да ги сведе трошоците на минимум и да работи економично и рационално.

Акционерското друштво редовно ги подмируваше месечните трошоци по однос на услуги, даноци и сите давачки согласно законот, како и законската обврска за исплата на регрес за годишен одмор.

СУДСКИ СПОРОВИ – ПОСТАПКИ

1. Судски спорови против РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје :

- нема спорови

2 Спорови поведени од страна на Р.Ж.Економика А.Д.Скопје пред надлежните судови

-со фирмата Перминдекс во вредност од 375.695 ден. по основ на наемнина и истиот е наплатен заедно со трошоците за извршител.

- со фирмата Хама ДОО во вредност од 68.607 денари по основ на наемнина и сеуште не е наплатен поради вонредната состојба.

- со фирмата ТехноПавер во износ од 30.750 денари кој е спор од 2018 година и сеуште е во судска процедура.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Со цел акционерското друштво да работи позитивно во 2020 година ќе продолжи да ги презема потребните активности за целосно издавање на деловниот и магацинскиот простор, како и обезбедување потесна деловна комуникација со партнерите од индустрискиот круг на железарницата за наменските делови како и со други за стандардните делови. Со тоа ќе се овозможи друштвото да приходува во целост, што значително ќе придонесе во сигурноста на неговите месечни приходи.

Политиката на Одборот на директори е и во иднина да ја одржува ликвидноста на друштвото и да ги зголеми приходите по повеќе основи .

Во тој контекст ќе се следи состојбата и развојот на настаните во стопанството и ќе се донесуваат соодветни заклучоци, а се во интерес на искористување на постојните средства и создавање база за развој и напредок на друштвото.

**РЖ ЕКОНОМИКА АД Скопје
ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ**

Извршен директор

Мирјана Наумова

A blue circular stamp of the company "RZ Ekonomika AD Skopje" is visible. The stamp contains the text "RZ EKONOMIKA AD SKOPJE" and "D.O.O." around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.



www.grantthornton.mk